

Почитувани ученици!

Започнуваме со изучување на нова тема:

„ПРОГРАМА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ“

Совет: Ученици, не ги печатите наставните содржини од оваа тема, затоа што има многу слики во боја и без потреба ќе потрошите и тонер и хартија. Значи, подобро ќе биде поимите дадени во овој документ да ги препишувате во тетратките по информатика од каде може и полесно да повторите и да научите. А и со самото препишување веќе 30% од наставната содржина ќе ви биде совладана.

Јас знам дека многумина од вас веќе знаат да креираат презентации, па затоа мислам дека оваа тема лесно ќе ја совладате, а и ќе ви биде интересна.

Ќе ве замолам дадените задачи да се обидете и практично да ги сработите на вашите компјутери.

email: informatika67@protonmail.com

Зошто кога читаме некоја книга/новина сакаме покрај текстот да има илустрации/слики?

Зошто сакаме да гледаме реклами, наместо истите само да ги слушаме?

Сте направиле некој свој изум или сте насликале слика, можеби сте напишале проза, сте компонирале некоја балада, сте снимиле некое интересно видео и уште што ли не.

На кој начин би можеле да им објасните/покажете на поширок круг на луѓе за својата работа?

Секојдневно ги слушаме поимите **медиуми**, **мултимедија**, **презентација**,...
Но, што се подразбира под тие поими?





МУЛТИМЕДИЈА е комбинација на текст, слика, звук, анимации и видео..

ПРЕЗЕНТАЦИЈА значи претставување (прикажување) на некој производ, работа, идеа, изум и друго пред поширок круг на луѓе.

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ - презентации кои во себе содржат текст, слика, звук, анимација и видео записи.

- **Основни елементи** на мултимедијална презентација:


* **текст**

ЛЕНКА
„Вијана платно белеше...“

Откако Ленка остави кошула тенка ленена недовезена на разбој и на наломи отиде тутун да реди в монопол — лице го ѝ се измени веѓи паднаја надолу и усти свија кораво.

Не беше Ленка родена за тија пусти тутуни! Тутуни — жолти отрови за гради — китки розови.

* **графикон**



* **слика**



* **табела**

Висина	Идеална тежина (kg) според градбата на телото								
	Ситна			Нормална			Крупна		
	до 35	35-45	над 45	до 35	35-45	над 45	до 35	35-45	над 45
147	42	45	45	46	50	51	51	56	58
150	43	47	46	48	52	53	53	58	60
152	44	47	47	49	53	54	54	59	61
155	45	48	48	50	54	55	55	60	62
157	47	50	50	52	56	57	57	62	64
160	48	51	51	53	57	58	58	64	66
162	50	53	53	56	60	62	62	67	69
165	51	54	54	57	61	63	63	68	70
167	53	56	56	59	63	64	65	70	72
170	56	59	59	61	65	66	67	72	74
172	57	60	60	63	67	68	69	74	76
175	58	61	61	64	68	69	71	76	78
177	60	63	63	66	70	71	73	78	80
180	62	65	65	68	72	73	74	79	81
182	63	66	66	69	73	74	75	80	82

* **звук**





СЛАЈДОВИ- поединечни страни на кои се поставуваат елементите.

СЛАЈД ШОУ (SLIDE SHOW)- прикажување на презентацијата.

Се активира со копчето F5.

СЛАЈДОВИ- поединечни страни на кои се поставуваат елементите.

Корисни линкови:

http://www.eduino.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/inf_6_mk.pdf

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/informatika_6_k2.pdf

Неколку совети за успешна презентација:

- Обрни внимание на содржината (да биде јасна, прецизна)
- Презентацијата не треба да биде премногу долга (не треба да има голем број на слајдови)
- Треба да биде прегледна со логичка поврзаност на слајдовите!
- Важните работи треба да се нагласат (со задебелување на буквите, промена на боја,)
- Кога имате темна позадина користете букви со светла боја, и обратно! Светла позадина – букви со темна боја!
- На слајдовите не треба да се поставува премногу текст, ниту слики ниту анимации!
(напиши ги само најважните и суштински работи)

За дома: Во вашите тетратки по информатика направете план за наставната единица (препишете ги важните поими кои погоре во презентацијата се опишани)

Наставна единица:

Креирање и активирање презентација Уредување на слајд

ЦЕЛИ: да се оспособи да креира едноставна
мултимедијална презентација

(креирање нова презентација, додавање слајд, поставување
распоред на елементи, поставување дизајн, зачувување на
презентација)

За правење презентации ќе ја користиме апликацијата **Microsoft PowerPoint** .

Активирање на апликацијата **Microsoft PowerPoint** ?

Start → Programs → Microsoft Office → Power Point

или

двоен клик на иконата



Комади за работа со документ (презентација):


Отварање нова презентација **File** → **New**

Отварање постоечка презентација **File** → **Open**

Затварање презентација **File** → **Close**

Зачувување презентација **File** → **Save**

Зачувување презентација под некое име **File** → **Save As**



1

слајд панел (slide pane) – во него се прикажани слајд панелите во намалена форма;

2

слајд што треба да се **уредува**;

3

панел со задачи (task pane);

Лента со мени

File

Home

Insert

Design

Transitions


Animations

Slide Show

Review

View

1. Додавање на нов слајд: **HOME → New Slide**



или **Застани под првиот слајд → десен клик на маусот → New Slide**

2. Избор на распоредот на елементите во слајдот: **Layout → izberi . . .**

3. Вметнување содржина во слајд (текст, слика, табела, ...)

4. Избор на дизајн на слајдот: **Design → izberi . . .**

5. Зашувај ја презентацијата под одредено име: **File → Save As.....**

F5

6. Активирање на презентација: **Slide Show → From Beginning** или клик на копчето **F5**

За дома: Во вашите тетратки по информатика направете план за наставната единица (препишете ги важните поими кои погоре во презентацијата се опишани)

Задача за дома:

Креирај едноставна презентација од 3 слајда на тема „Тоа сум јас“:

(накратко опиши се себе: име и презиме/омилени работи/хоби...и по можност твоја слика)

1 слајд – насловот на презентацијата „ТОА СУМ ЈАС“ и по можност твоја слика (не е задолжително)
на дното од првиот слајд напиши **Изработил: го твоето име и презиме и одд.**

2 слајд – опис на себе (име и презиме/омилени работи/хоби/другарчиња/миленичиња ...)

3 слајд – опис на себе (име и презиме/омилени работи/хоби/другарчиња/миленичиња ...)

Изборот на фонт, боја и големина на букви, дизај и распоред на елементи нека бидат по твој избор.

Задачата испрати ја на мејлот за твоето одделение најдоцна до 10.04.2020 год.

Ви посакувам успешна работа!